

Врз основа на член бстав (1) ал.4 од Правилникот за начинот на организирање на културна манифестација „Денови на кочанскиот ориз“ во општина Кочани бр.08-626/1 од 17.03.2017 година и чл.5 ст.1 ал.4 од Одлуката за отпочнување на активности за организирање на културната манифестација „Денови на кочанскиот ориз“ во 2019 година и за формирање на организационен одбор бр.08-1881/1 од 13.09.2019 година, а во согласност со Програмата за активностите на Општина Кочани од областа на културата за 2019 година бр.09-2669/1 од 13.12.2018 година, Одборот за организирање на манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз“ во 2019 година објавува

ОГЛАС

За избор на најуспешен земјоделец на општина Кочани

1. Право на учество во постапката за доделување на награда за избор на најуспешен земјоделец на општина Кочани, имаат физички лица кои се:
 - **жители на општина Кочани** - се докажува со поднесување на копија од лична карта, *(овој услов не носи бодови, но е задолжителен услов за пријавениот кандидат и е елиминаторен услов),*
 - и
 - **регистрирани земјоделски производители** во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - се докажува со поднесување на **Решение за упис на производни капацитети** (во фотокопија или оригинал) од **Единствен регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС)** при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Подрачна единица Кочани *(овој услов не носи бодови, но е задолжителен услов за пријавениот кандидат и е елиминаторен услов).*
 - **Право на учество** во постапката за доделување на награда за избор на најуспешен земјоделец на општина Кочани **немаат** лицата на кои претходно им била доделена таква награда за најдобар/ најуспешен земјоделец на општина Кочани во последните 5/пет/ години наназад.
2. Физичките лица кои се жители на општина Кочани и се регистрирани земјоделски производители во ЕРЗС (Единствен регистар на земјоделски стопанства) при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, треба да ги исполнуваат следните задолжителни **критериуми**:

Ред. бр.	Задолжителни критериум	Докази/ документи со кои се докажува, дека подносителот на пријавата ги исполнува утврдените критериуми	Посебни услови и предмет на бодување
2.1	Количина на предадена арпа -ориз во килограми на годишно ниво откупени од регистрирани откупувачи во периодот од 30.08.2018 година до 30.08.2019 год.	Се докажува со поднесување на Потврда (во копија или оригинал) издадена од регистриран откупувач на територијата на РМ која содржи податоци за откупувачот, за лицето кое извршило предавање на земјоделски производи, и податоци за вид и количина на предадените земјоделски производи: арпа-ориз.	Овој критериум се бодува со 35 бодови
2.2	Млад полнолетен	Се докажува со поднесување на	Овој критериум се

	земјоделец	копија од лична карта	бодува со 20 бодови
2.3	Поседување и/или располагање со имот-земјоделско земјиште	Се докажува со поднесување на Решението за упис на производни капацитети од Единствен регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС) при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Подрачна единица Кочани - доказот се поднесува во фотокопија или оригинал	Овој критериум се бодува со 10 бодови
2.4	Значајни остварувања и постигнувања во областа на земјоделството во Република Македонија и на меѓународно ниво	Се докажува со доставување на фотокопија од доделената потврда/ сертификат	Овој критериум се бодува со 10 бодови од кои за 1 место-10 бода 2 место- 6 бода 3 место- 3 бода
2.5	Остварени приходи на подносителот на пријавата за 2018 година	Се докажува со поднесување на Уверение за остварени приходи за 2018 год. издадено од Управа за јавни приходи- во оригинал или копија	Овој критериум се бодува со 25 бодови

2.7. Вкупениот број на бодови за сите критериуми изнесува **100 бода**.

2.8. За најуспешен земјоделец на општина Кочани ќе се избере оној земјоделец кој освои најмногу бодови до **100 бода** или вкупно **100 бода**.

3. **Огласот за избор на најуспешен земјоделец на општина Кочани** е објавен на веб страната на Општина Кочани, на Огласна табла на Општина Кочани и во најмалку 1 (еден) локален ТВ медиум и трае до **30.09.2019 година до 15:00 часот**.
Секоја пријава која е поднесена подоцна од утврденот рок, ќе се смета за задоцнета и нема да се разгледува.
4. Наградата за избор на најуспешен земјоделец на општина Кочани е парична и ја доделува Градоначалникот на Општина Кочани на предлог на организациониот одбор и согласно изготвената ранг листа, за што донесува Одлука за доделување на награда за најуспешен земјоделец на општина Кочани .

Бр.08-1881/3
19.09.2019 година
Кочани

ОПШТИНА КОЧАНИ
Организационен одбор
Претседател
Аспарух Михаилов